

Sindhi (_____)

تعارفي رسمون

صليب جي نشاني

پيء جي نالي جي نالي، پت جي،
پاک روح سڀني روح مان.

آمين

پڄڻ

اسان جا رب مسيح جو مشاهدو
مسيح جو دعا جو دعا آهي، خدا
جو پيار، پاک روح جو ڪميونٽي
سڀني سان گڏ هجڻ

توهان جي روح سان.

ڏنڊ ايڪٽ

بدم قصو صبر (پائرن پينز) کي
اسان جو گناهيتو مڃ. تنهن ڪري
پاک اسرار اسرار کي ملهائڻ لاءِ
پنهنجو پاڻ کي تيار ڪيو.

مان خدا تعاليٰ جو اعتراف ڪريان

تو توهان کان، منهنجي پائرن
پيننس، ته مون تمام گهڻو گناهه

ڪيو آهي، منهنجي سوچن
منهنجي لفظن، جيڪو مون ڪيو

آهي جيڪو مان ڪرڻ ناڪام
ٿيو آهيان، منهنجي غلطي ذريعي،

منهنجي غلطي ذريعي، منهنجي
تمام گهڻي خرابي جي ذريعي؛

تنهن ڪري مان فرامل مريم جي
ميري برڪت وارو آهيان، سڀ

فرشتا بت، ڪريٽو، منهنجو
پائرن پائرن، مون کي دعا ڪرڻ

لاءِ اسان جي دعا ڪرڻ لاءِ.

الله تعاليٰ اسان تي رحم ڪري،
اسان کي پنهنجن گناهن کي معاف

ڪر. اسان کي هميشه زندگي
گذارڻ لاءِ آڻيو.

آمين

Macedonian (македонски јазик)

Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на
Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус
Христос, и љубовта кон Бога, и
причест на Светиот Дух Биди со сите
вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги
признаеме нашите гревови, И така се
подготвиме да ги славиме светите
мистерији.

Јас признавам на Семокниот Бог И за
тебе, моите браќа и сестри, дека
многу згрешив, Во моите мисли и
според моите зборови, во она што го
направив и во она што не успеав да го
направам, Преку моја вина, Преку моја
вина, Преку мојата најтешка вина;
Затоа ја прашувам благословена
Марија постојано девственото, сите
ангели и светци, И вие, моите браќа и
сестри, Да се молиш за мене на
Господ нашиот Бог.

Нека семокниот Бог нека се смилува
на нас, Простете ни ги нашите
гревови, И доведете нè во вечен
живот.

Амин

Sindhi (_____)

ڪريو

رب، رحم ڪر.

رب، رحم ڪر.

مسيح، رحم ڪر.

مسيح، رحم ڪر.

رب، رحم ڪر.

رب، رحم ڪر.

گلوريا

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ زمين تي
امن امان جي ماڻهن لاءِ. اسان
تنهنجي ساراهه ڪريون ٿا، اسان
توڪي مبارڪ ڏيون ٿا، اسان توڪي
پيارا آهيون، اسان توهان کي
ساراهيو، اسان توهان کي توهان
جي عظيم شان لاءِ شڪرگذار
آهيون، خداوند خدا، آسماني
بادشاهه، اي خدا، قادر مطلق پيءُ.
خداوند يسوع مسيح، اڪيلو پٽ،
خداوند خدا، خدا جو ليمب، پيءُ
جو پٽ، تون دنيا جا گناه ڪئي،
اسان تي رحم ڪر؛ تون دنيا جا
گناه ڪئي، اسان جي دعا حاصل
ڪريو؛ توهان پيءُ جي ساڃي هت
تي ويٺا آهيو، اسان تي رحم ڪر.
تو لاءِ ئي پاڪ ذات آهين، تون ئي
رب آهين، تون ئي اعليٰ آهين،
حضرت عيسيٰ، روح القدس سان،
خدا پيءُ جي شان . آمين.

جمع ڪريو

اچو ته دعا ڪريون.

آمين.

لفظ جو لفافي

پهريون وقت

رب جو ڪلام.

خدا جو شڪر آهي.

جوابدار زبور

Macedonian (македонски јазик)

Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на
земјата мир на луѓето со добра волја.
Ве фалиме, те благословуваме, те
обожаваме, те величаме, Ви
благодариме за вашата голема слава,
Господи Боже, Цар небесен, О Боже,
семоќен Татко. Господ Исус Христос,
Единороден Син, Господи Боже, Јагне
Божјо, Сине на Отецот, ти ги земаш
гревовите на светот, помилуј нè; ти ги
земаш гревовите на светот, прими ја
нашата молитва; седиш од десната
страна на Отецот, смилувај се на нас.
Зашто само ти си Светецот, само ти си
Господ, само ти си Севишен, Исус
Христос, со Светиот Дух, во слава на
Бога Отецот. Амин.

Собери

Да се молиме.

Амин.

Литургија на зборот

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Sindhi (_____)

ٻيو پڙهڻ

رب جو ڪلام.

خدا جو شڪر آهي.

گوسپل

رب توهان سان گڏ هجي.

پنهجي روح سان.

اين جي مطابق پاڪ انجيل مان

هڪ پڙهڻ.

تو کي پاڪائي، اي پالٿهار

رب جي انجيل.

توهان جي ساراهه، خداوند عيسى

مسيح.

ايمان جو پيشو

مان هڪ خدا کي مڃان ٿو، پيءُ

قادر مطلق، آسمان زمين جو

ناهيندڙ، سڀني شين جي ظاهر

پوشيده. مان هڪڙي خداوند

عيسى مسيح تي ايمان آڻيان ٿو،

خدا جو اڪيلو پٽ، سڀني عمرن

کان اڳ پيءُ مان پيدا ٿيو. خدا کان

خدا، روشنيءَ مان روشني، سچو

خدا سچو خدا کان، پيدا ٿيل، نه

بنايو، پيءُ سان مطابقت رکندڙ؛

هن جي ذريعي سڀ شيون ٺاهيون

ويون. اسان جي ماڻهن لاءِ اسان

جي چوٽڪاري لاءِ هو آسمان مان

هيٺ لٿو، پاڪ روح جي طرفان

ورجن مريم جو اوتار هو، انسان

ٿيو. اسان جي خاطر هن کي

صليب تي چاڙهيو ويو پونئيس

پائليٽس جي هيٺان، هن کي موت

اچي ويو دفن ڪيو ويو، ٽئين

ڏينهن تي وري اٿيو صحيفن جي

مطابق. هو آسمان چڙهي ويو

پيءُ جي ساڄي هٿ تي ويٺو آهي.

هو وري جلال ايندو جيئن مثل

جو فيصلو ڪرڻ لاءِ هن جي

Macedonian (македонски јазик)

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Читање од светото Евангелие според
Н.

Слава ти, Господи

Евангелието Господово.

Фала ти Господи Исусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семокниот Отец, творец на небото и земјата, на сите нешта видливи и невидливи. Јас верувам во еден Господ Исус Христос, Единородниот Син Божји, роден од Отецот пред сите векови. Бог од Бога, Светлина од светлина, вистинскиот Бог од вистинскиот Бог, роден, не создаден, истосуштински со Отецот; преку него се создаде сè. За нас луѓето и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна на Отецот. Тој повторно ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема да има крај. Верувам во Светиот Дух, Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со

Sindhi (_____)

بادشاهي جي ڪا به پڇاڙي نه
هوندي. مون کي روح القدس تي
يقين آهي، رب، زندگي ڏيڻ وارو،
جيڪو پيءُ پٽ کان وٺي ٿو،
جنهن کي پيءُ پٽ سان گڏ عزت
شان آهي، جيڪو نين جي
معرفت ڳالهائو آهي. مان هڪ،
مقدس، ڪيٿولڪ رسولي چرچ
تي يقين رکڻ ٿو. مان گناهن جي
معافي لاءِ هڪ بپتسما جو اقرار
ڪريان ٿو مان مٿن جي جيئري
ٿيڻ جو منتظر آهيان ايندڙ دنيا
جي زندگي. آمين.

هوملي

يونيورسل نماز

اسان رب کان دعا گهرون ٿا.

رب، اسان جي دعا ٻڌي.

ايريجارست جي لفافي

پيشڪش

برڪت وارو خدا هميشه لاءِ.

دعا ڪريو، ڀائرو (ڀائرو پيرون)
اها منهنجي تنهنجي قرباني تي
سگهي ٿو خدا کي قبول، قادر
مطلق پيءُ.

رب پاڪ اوهان جي هٿن قرباني
قبول فرمائي سندس نالي جي
ساراهه شان لاءِ، اسان جي
سني لاءِ هن جي سڀني پاڪ
چرچ جي سني.

آمين.

يوڪريسٽڪ دعا

رب توهان سان گڏ هجي.

پنهنجي روح سان.

پنهنجي دلين کي بلند ڪريو.

اسان انهن کي رب ڏانهن وڌايو.

Macedonian (македонски јазик)

Отецот и Синот се обожава и
прославува, кој зборувал преку
пророците. Верувам во една, света,
соборна и апостолска црква.
Исповедам едно Крштение за
простување на гревовите и со
нетрпение го очекувам воскресението
на мртвите и животот на светот што
доаѓа. Амин.

Хомили

Универзална молитва

Му се молиме на Господа.

Господи, слушни ја нашата молитва.

Литургија на
Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

Молете се, браќа (браќа и сестри),
дека мојата и твојата жртва може да
биде прифатливо за Бога, семоќниот
Отец.

Нека Господ ја прифати жртвата од
вашите раце за пофалба и слава на
неговото име, за наше добро и
доброто на целата негова света
Црква.

Амин.

Евхаристиска молитва

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Подигнете ги вашите срца.

Ги креваме до Господа.

Sindhi (_____)

اچو ته اسان جي رب جو شڪر ادا
ڪريون.

اهو صحيح صحيح آهي.
پاک، پاک، پاک رب العالمين.
آسمان زمين تنهنجي شان سان
پريل آهن. حسنا سڀ کان وڌيڪ.
برڪت وارو آهي اهو جيڪو خداوند
جي نالي تي اچي ٿو. حسنا سڀ
کان وڌيڪ.

ايمان جو راز.

اسان تنهنجي موت جو اعلان
ڪريون ٿا، اي رب، پنهنجي
قيامت جو اقرار ڪريو جيستائين
تون وري نه ايندين. يا: جڏهن
اسان هي ماني کائون ٿا هي
پيالو پيئون ٿا، اسان تنهنجي موت
جو اعلان ڪريون ٿا، اي رب،
جيستائين تون وري نه ايندين. يا:
اسان کي بچايو، دنيا جي نجات
ڏيندڙ، توهان جي صليب قيامت
جي ذريعي توهان اسان کي آزاد
ڪيو آهي.
آمين.

اجتماعي رسم

نجات ڏيندڙ جي حڪم تي خدائي
تعليم سان ٺهيل، اسان کي چوڻ
جي جرئت آهي:

اسان جو پيءُ، جيڪو آسمان
آرت، تنهنجو نالو پاڪ ڪيو وڃي؛
تنهنجي بادشاهي اچي، تنهنجي
مرضي پوري ٿي ويندي زمين تي
جيئن آسمان آهي. اسان کي اڄ
ڏينهن جي ماني ڏيو، اسان جي
ڏوهن کي معاف ڪر، جيئن اسان
انهن کي معاف ڪريون ٿا جيڪي
اسان جي خلاف غلطي ڪن ٿا.
اسان کي آزمائش نه آڻي، پر
اسان کي برائي کان بچايو.

Macedonian (македонски јазик)

Да Му благодариме на Господа,
нашиот Бог.

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже Саваот.
Небото и земјата се полни со твојата
слава. Осана во највисокото. Блажен е
оној што доаѓа во името Господово.
Осана во највисокото.

Тајната на верата.

Ја објавуваме твојата смрт, Господи, и
исповедај го своето воскресение
додека не дојдеш повторно. Или: Кога
ќе го јадеме овој леб и ќе ја пиеме
оваа чаша, ја објавуваме твојата смрт,
Господи, додека не дојдеш повторно.
Или: Спаси нè, Спасителу на светот,
зашто со Твојот Крст и Воскресение не
ослободивте.

Амин.

Обред на причест

По заповед на Спасителот и
формирани од божествено учење, се
осмелуваме да кажеме:

Оче наш, Кој си на небесата, да се
свети името твое; да дојде твоето
царство, нека биде волјата твоја на
земјата како што е на небото. Дај ни
го овој ден нашиот секојдневен леб, и
прости ни ги нашите гревови, како
што им простуваме на оние што ни
згрешуваат; и не воведувај нè во
искушение, но избави нè од злото.

Sindhi (_____)

اسان کي بچايو، رب، اسان دعا
کريون، هر برائي کان، مهرباني
سان اسان جي ڏينهن امن ڏيو،
ته، تنهنجي رحمت جي مدد سان،
اسان هميشه گناهه کان آزاد ٿي
سگهون ٿا هر مصيبت کان
محفوظ، جيئن اسان برکت واري
اميد جو انتظار ڪريون اسان
جي نجات ڏيندڙ، عيسى مسيح جو
اچڻ.

بادشاهي لاءِ، طاقت شان توهان
جي آهي هاڻي هميشه لاءِ.

خداوند يسوع مسيح، جنهن توهان
جي رسولن کي چيو: امن مان
توڪي ڇڏيان ٿو، منهنجو امن مان
توڪي ڏيان ٿو، اسان جي گناهن تي
نه ڏس، پر توهان جي چرچ جي
ايمان تي، رحم سان هن کي
امن اتحاد عطا فرمائي توهان
جي مرضي مطابق. جيڪي هميشه
هميشه لاءِ رهندا راج ڪندا.
آمين.

رب جو امن هميشه توهان سان
گڏ هجي.

پنهنجي روح سان.

اچو ته هڪ ٻئي کي امن جي
نشاني پيش ڪريون.

خدا جو ميمو، تون دنيا جا گناه
کڻي، اسان تي رحم ڪر. خدا جو
ميمو، تون دنيا جا گناه کڻي، اسان
تي رحم ڪر. خدا جو ميمو، تون
دنيا جا گناه کڻي، اسان کي امن
ڏي.

خدا جو گهڻو ڏسو، ڏسو اهو جيڪو
دنيا جا گناه کڻي ٿو وڃي. برکت
وارا آهن اهي جيڪي گهڻي جي
مانيءَ لاءِ سڏيا ويا آهن.

Macedonian (македонски јазик)

Избави нè, Господи, се молиме, од
секое зло, милостиво дарувај мир во
нашите денови, дека, со помош на
твојата милост, можеби секогаш ќе
бидеме ослободени од гревот и
безбеден од секаква неволја, додека
ја чекаме блажената надеж и
доаѓањето на нашиот Спасител, Исус
Христос.

За царството, моќта и славата се твои
сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им рече на
твоите апостоли: Мир ти оставам, мој
мир ти давам, не гледај на нашите
гревови, туку врз верата на вашата
Црква, и милосрдно дај ѝ мир и
единство во согласност со вашата
волја. Кои живеат и царуваат во вечни
векови.

Амин.

Мирот Господов да биде со вас
секогаш.

И со твојот дух.

Да си го понудиме знакот на мирот.

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на
светот, смилувај се на нас. Јагне
Божјо, ти ги земаш гревовите на
светот, смилувај се на нас. Јагне
Божјо, ти ги земаш гревовите на
светот, дај ни мир.

Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој ги
зема гревовите на светот. Блажени се
повиканите на вечерата на Јагнето.

Sindhi (_____)

رب، مان لائق نه آهيان ته منهنجي
چت هيٺان داخل ٿين، پر صرف
لفظ چئو منهنجي روح کي شفا
ملندي.

مسيح جو جسم (رت).

آمين.

اچو ته دعا ڪريون.

آمين.

رسمن جو نتيجو

نعمت

رب توهان سان گڏ هجي.

پنهنجي روح سان.

رب العالمين توهان کي خوش

رکي، پيء، پٽ، پاڪ روح.

آمين.

برطرفي

اڳتي وڌو، ماس ختم ٿي ويو آهي.

يا: وڃو خداوند جي انجيل جو

اعلان ڪريو. يا: سلامتيءَ سان

وڃو، پنهنجي جان سان رب جي

واڪاڻ ڪريو. يا: آرام سان وڃو.

خدا جو شڪر آهي.

Macedonian (македонски јазик)

Господи, не сум достоин дека треба да
влезеш под мојот покрив, туку само
кажи го зборот и мојата душа ќе
оздрави.

Телото (Крвта) Христово.

Амин.

Да се молиме.

Амин.

Заклучни обреди

Благослов

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Семоќниот Бог нека ве благослови,

Отецот и Синот и Светиот Дух.

Амин.

Отпуштање

Одете напред, мисата е завршена.

Или: Оди и објави го Евангелието

Господово. Или: Оди во мир, славејќи

Го Господа со својот живот. Или: Оди
во мир.

Фала му на Бога.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC